

Ал Каида ја користи секоја можност за промоција на своите цели. Не ги избира ниту местата, ниту средствата. Цел е да дојде до срцето на Европа. Идеален полигон за тоа е Балканот. Речиси 15 години таа тука е присутна. Ги чека грешките на противниците. Просечниот балкански муслиман се обидува да го претвори во суров фундаменталист кој ќе ја држи Европа во страв и во неизвесност. Ниту НАТО може да ѝ застане на опашката. Ако ја сретне, ќе ја одмине, полека, на прсти, незабележливо. Кукавички, зарем не?

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



АБУ АБДЕЛ АЗИЗ - НАЈКРВОЛОЧНИОТ МУЏАХЕДИН ВО БОСНА

АЛ КАИДА МЕЃУ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ

Познати се начините на егзекуција на припадниците на Ал Каида врз заробените војници и цивили. Иако се повикуваат на исламот и на Куранот, озлогласените Муџахедини сепак го сквернават на најприземен начин. Светот досега нема забележано такви злосторства и покрај многуте нечовечки методи на убиства низ валканата човекова историја. Босна ќе остане да му сведочи на човештвото како земја, како територија, на чие тло се извршија досега невидени злосторства врз човековиот род, врз цивилизацијата... Слободољубивиот свет ќе порача - никогаш и никаде да не се повтори. Но, за несреќа... тоа се повторува овде, онде, во Ирак, во Авганистан, во Чеченија, во Лондон, во Глазгов... Каде е следното, кој е следниот?

БОСНА - СВЕДОК НА НЕЧОВЕЧКОТО ВО ЧОВЕКОТ

Во муџахединските акции се користат најодвратни начини за егзекуција на противникот. Убиството со куршум е наједноставниот, но не и најпосакуван метод за ликвидација. Со пиштол или со

АЛ КАИДА ВОЈУВА ПРОТИВ ЦЕЛ СВЕТ

Својот најголем напредок и продор во Европа Ал каида го направи токму преку Босна, за време на војната во деведесеттите години на минатиот век. И денес во Сараево, во Тузла и во Зеница има одреден број Муџахедини кои таму живеат под заштита на муслиманските власти во федерацијата. Тие создаваат полигони за правење оперативни планови, кои би биле насочени кон напади во европските земји. Познат е настанот од железничката станица во Мадрид од 2003 година, кога биле убиени повеќе од 200 лица во терористичкиот напад, планиран токму во Босна. Според информациите, сега во Босна се прават исти такви планови за нови сценарија во Шпанија и во Италија.



Мисиите на меѓународната заедница во Босна практично се немоќни. Досега тие ништо не успеале да направат за сузбивање на терористичките планери во оваа поранешна ју република. Денес Ал каида војува со цел свет. Тоа е речиси навистина така. Во Ирак, во Авганистан, во Индонезија, на Филипините, во африканските земји, напаѓа во САД, во Велика Британија, во Шпанија, ја има и на Косово, Кавкаскиот регион...

РЕЕЊЕ НА ИСЛАМСКИОТ ФУНДАМЕНТАЛИЗАМ

пушка се убива од далечина, кога противникот не е во рака, но кога ќе успеат да го фатат, тогаш почнува "церемонијата" која прави огромно задоволство за фанатичите. Од средствата кои ги користат за извршување масакри најприменувани се ножот, бодликавите жици за давање, моторната пила, секиратата... На подрачјето на Травник во Босна досега се извршени најкрволочните сценарија на странските Муџахедини, кои на повик на некои босански функционери им се приклучија на муслиманите во бојот против Србите и Хрватите. На пример, впечатлив е нападот на селото Гуча Гора, во близина на Травник, кое е населено со Хрвати. По заземањето на селото од страна на Муџахедините и на босанските борци, беа заробени цивили. Според сознанијата, околу 20 мажи, меѓу кои имало и деца, паднале во рацете на крволочните војни. Заробените биле одведени во селскиот атар и ги убиле со ножеви и со моторна пила. Најгрозомирно е случајот на убиството на дете пред очите на неговиот татко, кој и покрај противе-

младо дете може да биде ослободено. Но, веројатно во Босна немало такви исклучоци. Дете од Травник, исплашено не сакало да се оддели од татко му, што многу ги налутило странските борци. Таткото морал да го гледа чинот на отсекување на главата на неговиот син со нож, случај кој и денес многумина го прераскажуваат низ Босна. Веднаш потоа биле ликвидирани сите заробени Хрвати.

ЕДНАШ ТЕРОРИСТ, ЗАСЕКОГАШ ТЕРОРИСТ

Поранешниот градоначалник на Маглај и поранешен офицер на босанската армија, Џевад Галијашевиќ, изнел информација во која тврди дека Муџахединот кој отсекол три српски глави за време на војната во Босна и се сликал со нив е Абу Абдел Азиз, попознат како Барбадоса. Тој е еден од основачите на Ал каида во Босна и командант на сите



"Ал каида лажно се повикува на исламот. Таа ме убедуваше дека науката на исламот е насочена кон христијаните, кон Евреите... Луѓето ме убедуваа дека ние, муслиманите сме нивни жртви. Презаситен сум од религиите. За мене верата веќе не е важна. Не сакам да припаѓам на ниту една вера".

Али Хамад, поранешен офицер на Ал каида, сега борец против тероризмот

СВЕРСКИОТ И ОТ ТЕРОРИЗАМ



**ОБЕЗГЛАВЕНИ СРПСКИ ОПЕРАТИВЦИ
ПОД ЧИЗМАТА НА АБДЕЛ АЗИЗ**

њето морал да го гледа чинот на егзекуција. Правилата на Ал каида налагаат децата да не бидат цел на убиства, но тоа не мора да биде секогаш и секаде применливо. Обично, прво заробените ги прегледуваат, гледаат дали децата имаат влакна на срамните места, па доколку станува збор за премногу

Муџахедини во деведесеттите години на тие простори. Абдел Азиз бил голем пријател со Алија Изетбеговиќ. Во Босна дошол во 1992 година, со намера да формира ќелија на озлогласената терористичка организација. Во селото Јабланица го основал првиот терористички муџахедински камп. Иако на сли-

ката има автентичен талибански изглед, сепак тој денес, како што тврдат оние кои го познаваат, има променет физички изглед. Тој е потполно непрепознатлив. Инаку, за време на босанската војна, Абдел Азиз имал тесни врски со покојниот претседател од кого добивал пофалби за извршените акции. На пример, тој имал средба со Изетбеговиќ само 15 дена пред да го изврши грозомирниот акт, кога со чизма газел три отсечени српски глави. Дури на претседателот му дал и фундаменталистичко име, нарекувајќи го Али Изаак. Србите со отсечени глави биле оперативци на српските сили кои работеле во позадина, а кога биле уапсени од Абдел Азиз тие воопшто не биле вооружени. Една од главите, како "трофеј за успехот", ја ставиле во канцеларијата на тогашниот шеф на полицијата, Шемсудин Мехмедовиќ. Сепак, првите луѓе на партијата на Изетбеговиќ се спротивставиле на таквиот начин на војување. Самиот Мехмедовиќ се обидувал да им објасни на Муџахедините дека тоа е премногу крволочно и дека треба да престанат, но попусто. Уште следната, 1993 година, оние поумерените биле сменети лично од страна на Изетбеговиќ. Оттука, многумина го поставуваат прашањето дали босанскиот претседател бил поттикнувач на крвавиот фундаментализам? Абдел Азиз се сретнал со Изетбеговиќ и во 1997 година, кога дошол во местото Бочиња, заедно со Мухамед ал Завахири, на одбележувањето на дваесет и седмата ноќ на Рамазанот. Тогаш официјалните сараевски власти имале затегнати односи со Вашингтон, поради фактот дека босанскиот претседател имал сè потесни врски со Ал каида. По

Анализа

Важните луѓе во Ал каида секогаш добиваат пари за работата која ја извршуваат, што не е случај и со нивните борци. Тие буквално се третирали како животни, кои имаат само желба да војуваат на начините кои им ги одредува организацијата. Добиваат само минимални средства и тоа доколку максимално ја извршат задачата, а во спротивно не. Се ветуваат огромни финансиски средства кои на крај завршуваат во рацете на извршителите на делото. На прашањето: "А, што ако некој загине?", следува одговорот: "Ќе биде награден на оној свет".

Дејтонскиот договор Муџахедините имале рок од 60 дена да ја напуштат Босна, но наместо тоа тие добиле и сè уште добиваат босански државјанства. Едно време Абдел Азиз заминал на Косово да се бори против српските сили, а потоа заминал за Авганистан. Бил уапсен во Саудиска Арабија заради кревањето во воздух на американската воена база во Дахрам. Тогаш загинале 17 американски војници. Босанските власти сè уште тврдат дека тој се наоѓа во затвор во Арабија, но според одредени извори тоа не е точно. Азиз успеал да побегне во Авганистан и денес таму командува со Муџахедините кои се борат против сојузничките сили. Имало случаи кога се потпишувал на бројни комуникации на Ал каида со полно име и презиме - Шеик Махмуд Абу - Абдел Азиз ал Мусетин.

БЛЕР ЈА НАВЛЕЧЕ АЛ КАИДА ВО БРИТАНИЈА

Дека Ал каида не претставува само "мачкина кашлица" по силните удари врз неа, во неколку упоришта, покажува и последната серија напади во Велика Британија и во Шкотска. Островот повторно се најде под налетот на фанатичите, токму во периодот кога се навршуваат две години од крвавите напади во Лондон, во кои загинаа ше-

За Муџахедините, вехабистите се само припадници на една секта, која е непожелна за организацијата на Бин Ладен. Според нив, вехабиите се муслимани, но не се нормални. Тие го застапуваат фанатизмот, го сакаат своето, а туѓото го мразат. Исламот го говорел спротивното - сакај го своето, но почитувај го туѓото. Муџахедините сметаат дека вехабиите имаат чувство дека треба да се нападне секој кој не личи на нив. Токму заради тоа биле на чекор од тероризмот. Вехабиите ја сакаат Ал каида, ја поддржуваат, но таа избира кои луѓе можат да пристапат во нејзините редови.



ГЛАЗГОВ НАПАДНАТ ОД АЛ КАИДА

есетина лица. Структурата на терористичката мрежа не е составена само од психо-типови, кои знаат да цедат крв од човековото тело, туку и од интелектуалци, кои криејќи се зад научените западни вредности се целосно незабележливи за органите и никој не може да се посомнева во нивната надворешност и карактер. Осомничените за последните терористички акции се лекари и студенти по медицина, што создава уште поголема паника. Со тоа се покажува и се докажува дека мрежата на Бин Ладен придобила и интелектуалци за ширење на својата крвава кауза. Претходно, интелектуалците - терористи ја сработиле најтешката работа, она што не можат да го направат фанатичите со потпросечно интелектуално ниво - испитување на теренот, доаѓање до важни информации за локацијата, која е мета на нападот и сл. Подолго време е јасно дека Британија е најсериозната мета на Ал каида во Европа. Тоа најмногу е резултат на политиката на експремиерот Тони Блер. Колку новиот шеф на мокниот "Даунинг стрит", Гордон Браун, ќе биде вешт да се извлече од канџите на светскиот хорор, а притоа да го зачува достоинството дека не потклекнал пред тиранијата, рано е да се предвиди.

ProMedia


hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia